

Примено: Prapuar me:	12-03-2024		
Орг. Един. Njësia Org.	Број: Numër:	Прилог: Shikime:	Вредност: Vlera:
05	-6611		

Друштво за ревизија  
**ПКФ ЕФП** ДОО  
Бр. 08-37/4  
04.03 2024 год.  
СКОПЈЕ

Агенција за регулирање на железничкиот сектор,  
Скопје

**Финансиски извештаи и Извештај на  
независниот ревизор**  
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2023 ГОДИНА

Март, 2024

## Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР .....	2
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ .....	4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ .....	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ .....	6
1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ.....	6
2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА.....	7
3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ .....	7
4 ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ .....	9
5 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ .....	10
6 ДРУГИ РАСХОДИ .....	10
7 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ .....	10
8 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА.....	11
9 НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА.....	11
10 ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.....	12
11 ПОБАРУВАЊА ЗА ГОДИШНА ТАКСА .....	12
12 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И АВР .....	12
13 ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА .....	13
14 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ .....	13
15 ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА.....	13
16 ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ .....	13
17 ПАСИВНИ ВРЕМЕСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА .....	14
18 ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД .....	14
19 НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ.....	14
20 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	14



**ПКФ  
ЕФП**

До

Раководството и Управниот одбор на

Агенција за регулирање на железничкиот сектор, Скопје

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Скопје (во понатамошниот текст Агенцијата), кои вклучуваат финансиски извештај за средствата, обврските и фондовите на ден 31.12.2023 година и биланс на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи**

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија и за интерна контрола којшто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење


Според нашето мислење, финансиските извештаи во сите значајни аспекти даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31.12.2023 година и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија.

Скопје, 04.03.2024 година

За ПКФ ЕФП ДОО

Овластен ревизор кој ја вршел  
ревизијата

Миов Николаки



Управител

Николаки Миов



**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА  
НА 31.12.2023**  
**Агенција за регулирање на железничкиот сектор, Скопје**

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

	белешки	2023	(во илјади денари) 2022
<b>Приходи</b>		<b><u>19.013</u></b>	<b><u>18.062</u></b>
Приходи од услуги	(4)	7.497	7.639
Пренесен дел од вишокот на приходи		11.516	10.424
<b>Расходи</b>		<b><u>(6.129)</u></b>	<b><u>(6.480)</u></b>
Материјални расходи и услуги	(5)	(628)	(707)
Други расходи	(6)	(2.397)	(2.490)
Капитални расходи	(7)	-	(304)
Плати и надоместоци од плати	(8)	(3.104)	(2.979)
<b>Приходи над одливи пред оданочување</b>		<b><u>12.884</u></b>	<b><u>11.583</u></b>
Данок на вкупен приход		(65)	(66)
<b>Нето приходи над расходи</b>		<b><u>12.819</u></b>	<b><u>11.516</u></b>

Финанските извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Агенцијата со одлука бр 02-48/11 од 21.02.2024 година.

За Агенција за регулирање на  
железничкиот сектор, Скопје



*Белешките се составен дел на финансиските извештаи.*

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ

		(во илјади денари)	
	белешки	2023	2022
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>	(9)	<b>623</b>	<b>1.241</b>
Материјални средства		623	1.241
<b>Тековни средства</b>		<b>14.839</b>	<b>16.489</b>
Пари и парични еквиваленти	(10)	12.746	11.668
Побарувања за годишна такса	(11)	2.072	4.800
Останати побарувања и АВР	(12)	21	21
<b>Вкупно средства</b>		<b><u>15.462</u></b>	<b><u>17.729</u></b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Извори на деловни средства</b>	(13)	<b>623</b>	<b>1.241</b>
Деловен фонд		438	872
Ревалоризациона резерва		185	369
<b>Тековни обврски</b>		<b>2.020</b>	<b>4.972</b>
Обврски спрема добавувачи	(14)	165	354
Обврски спрема државата	(15)	65	66
Останати краткорочни обврски	(16)	218	252
ПВР	(17)	1.572	4.300
<b>Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година</b>		<b>12.819</b>	<b>11.516</b>
<b>Вкупно извори на средства и обврски</b>		<b><u>15.462</u></b>	<b><u>17.729</u></b>

За Агенција за регулирање на  
железничкиот сектор, Скопје



*Белешките се составен дел на финансиските извештаи.*



# БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

## 1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

### *Општи податоци*

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор (во понатамошниот текст: Агенцијата) е основана согласно член 4 став 1 од Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги (Сл. Весник на РМ бр. 7 од 15.01.2008 година) со првичен назив "Агенција за регулирање на пазарот на железничките услуги" како самостојно и непрофитно правно лице со јавни овластувања утврдени со Законот за железничкиот систем (Сл. Весник број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/2016, 178/2016, 64/18 и 302/20)

За периодот на кои се однесуваат финансиските извештаи Агенцијата работите од својот делокруг ги извршува во согласност со Законот за железничкиот систем и Статутот на Агенцијата.

Во својата работа и при донесување на одлуки во рамките на своите овластувања, Агенцијата е независна од други државни органи или други јавни правни лица или трговски друштва што вршат дејност од областа на железничките услуги.

Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на РСМ.

Основната дејност на Агенцијата согласно Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги е:

- Обезбедување увид и непристрасно извршување на дејностите во железничкиот превоз, кои се вршат како услуги од јавен превоз
- Транспарентно и недискриминаторско работење на управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник.

Надлежностите на Агенцијата се утврдени согласно член 97 од Законот за железничкиот систем (Сл. Весник број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/2016, 178/2016, 64/18 и 302/20)

Целосен назив на субјектот: Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Скопје

Седиште: Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 52-1/4, Скопје,

ЕДБ : 4080009501060

ЕМБС : 6458807

Овластено лице: Боре Еркечов

Претежна дејност: 84.13 Управување и давање помош за поуспешно деловно работење

Организационен облик: 04.1 - агенција

Датум на основање: 01.01.2009

### **Раководство**

Органи на Агенцијата согласно член 100 од Законот за железнички системи (Сл. Весник број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/2016, 178/2016, 64/18 и 302/20) се Управен одбор и директор на Агенцијата. Согласно член 101 став 1 од Законот за железнички системи Управниот одбор се состои од три члена од кои еден е претседателот на Управниот одбор. Со Одлука донесена на 29.07.2021 (Сл. Весник број 173/21) Собранието на Република Северна Македонија ги именува новите членови на Управниот одбор: Раде Лазаревски како претседател и Ангел Наковски и Бујар Зендели Гафури како членови.

Директор и лице овластено за застапување на Агенцијата: Боре Еркечов

Средствата за работа на Агенцијата се обезбедуваат од:

- годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги,
- сопствени средства,
- донации и заеми и
- други средства.

## **2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА**

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и Правилникот за сметководството за непрофитните организации.

Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Функционална валута на Агенцијата е македонскиот денар.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за годината кој завршува на 31.12.2023 година споредени со податоците за годината која завршува на 31.12.2022.

## **3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

### **3.1 Признавање на приходи**

Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

### **3.2 Признавање на расходи**

Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.



### 3.3 Капитални расходи

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска полезност од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите се евидентираат како средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на Агенцијата.

### 3.4 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен стретман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се извршува по средниот курс важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2023 е следна:

Валута	2023 МКД	2022 МКД
1 ЕУР	61,495	61,4932

### 3.5 Недвижности, постројки и опрема

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Вредноста на средствата до 300 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.

Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки на амортизација за 2023 година се следните:

Опис	2023	2022
Компјутери и останата опрема	14-20%	14-20%
Мебел	10%	10%

### **3.6 Побарувања**

Побарувањата се признаваат според пресметаните договорни износи кои произлегуваат од деловните трансакции, согласно законските прописи.

### **3.7 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

### **3.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

### **3.9 Фондови и резерви**

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Агенцијата, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

### **3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос**

Агенцијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Агенцијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Агенцијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на двемесечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Агенцијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментов е мала.

### **3.11 Данок на добивка**

Со 31.12.2023 секој организационен облик на организација и друга форма на здружување, регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанската дејност е поголем од 1.000.000 денари. Основа за пресметување е вкупниот годишен приход од стопанската дејност намален за 1.000.000 денари по стапка од 1%.

## **4 ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ**

Согласно чл.108/1 од Законот за железнички системи дел од средствата за вршење на дејноста се обезбедуваат од годишна такса за регулирање на пазарот од управителите на инфраструктурата и превозниците, односно Железници на Република Северна

Македонија Транспорт АД Скопје и Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје.

Основица за пресметување на годишната такса е 1.5% од остварениот годишен надомест за користење на железничката инфраструктура од минималниот пакет на услуги и пристапот по пруга до услужните објекти (чл.108/4).

Вкупните приходи од наплатен надомест до 31 јануари 2023 година евидентирани согласно модифицираното начело опишано во белешка 3.1 по корисник се презентирани во следната табела:

Годишна такса	во илјади денари	
	2023	2022
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје	6.066	6.038
Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје	1.431	1.600
<b>Вкупно</b>	<b>7.497</b>	<b>7.639</b>

Приход од наплатената годишна такса од Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје во износ од 6.066 илјади денари се однесува на дел од такса за 2021, такса за 2022 и дел од 2023 година.

## 5 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

Опис	во илјади денари	
	2023	2022
Потрошени материјали	138	167
Потрошена енергија	110	149
Одржување на средствата	6	7
Останати материјални расходи	374	384
<b>Вкупно</b>	<b>628</b>	<b>707</b>

## 6 ДРУГИ РАСХОДИ

Опис	во илјади денари	
	2023	2022
Провизија платен промет	26	26
Премии за осигурување	14	9
Дневници за службено патување и патни трошоци	524	105
Надоместоци на трошоци за вработените	235	675
Интелектуални и други услуги	531	573
Обуки	8	25
Надоместок за УО	859	863
Истражување на пазарот	72	72
Консултантски услуги	128	120
Други услуги	-	21
<b>Вкупно</b>	<b>2.397</b>	<b>2.490</b>

## 7 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Во 2023 година Агенцијата нема евидентирано капитални расходи (2022: 304 илјади денари).

## 8 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА

Износот на вкalkулирани плати за 2023 година изнесува 3.104 илјади денари (2022: 2.979 илјади денари).

Опис	во илјади денари	
	2023	2022
Нето плати	2.042	1.961
Даноци и придонеси од плата	1.061	1.017
<b>Вкупно</b>	<b>3.104</b>	<b>2.979</b>

Платите и надоместоците на вработените се пресметани и исплатени во согласност со Правилникот за плати и други надоместоци на вработените во Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на вработените во Агенцијата. Бројот на вработени на 31.12.2023 е 3 лица (2022: 3 лица).

## 9 НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Почетната состојба, промените во текот на 2023 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2023 е следна:

Опис	Опрема	Канцелариски мебел	Вложување во недвижности	во илјади денари
				Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
Состојба со 01.01.2023	1.855	1.060	5.180	8.095
Зголемувања во текот на годината	-	-	-	-
Ревалоризација на средства	-	-	-	-
<b>Состојба со 31.12.2023</b>	<b>1.855</b>	<b>1.061</b>	<b>5.180</b>	<b>8.096</b>
Состојба со 01.01.2022	1.294	884	4.324	6.502
Зголемувања во текот на годината	304	-	-	304
Ревалоризација на средства	256	175	856	1.287
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>1.855</b>	<b>1.060</b>	<b>5.180</b>	<b>8.095</b>
<b>Акумулирана исправка на вредноста</b>				
Состојба со 01.01.2023	(1.430)	(1.046)	(4.378)	(6.854)
Трошок за годината-аморт.	(107)	(5)	(506)	(618)
Равалоризација на исправка	-	-	-	-
<b>Состојба со 31.12.2023</b>	<b>(1.537)</b>	<b>(1.051)</b>	<b>(4.884)</b>	<b>(7.472)</b>
Состојба со 01.01.2022	(1.155)	(866)	(3.232)	(5.253)
Трошок за годината-аморт.	(39)	(7)	(422)	(468)
Равалоризација на исправка	(236)	(173)	(724)	(1.133)
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>(1.430)</b>	<b>(1.046)</b>	<b>(4.378)</b>	<b>(6.854)</b>
<b>Состојба со 31.12.2023</b>	<b>318</b>	<b>10</b>	<b>296</b>	<b>623</b>
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>425</b>	<b>14</b>	<b>802</b>	<b>1.241</b>

Врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 19.05.2009 година на Агенцијата и е дадено право на користење на имот деловен простор со површина од 180 м2 по имотен лист бр.9162 во сопственост на Република Северна Македонија. Имотот е евидентиран вонбилансно во книгите на Агенцијата.

## 10 ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Опис	во илјади денари	
	2023	2022
Денарски сметки во банка	12.741	11.663
Денарска благајна	5	5
<b>Вкупно</b>	<b>12.746</b>	<b>11.668</b>

## 11 ПОБАРУВАЊА ЗА ГОДИШНА ТАКСА

Согласно чл.108/1 од Законот за железнички системи дел од средствата за вршење на дејноста се обезбедуваат од годишна такса за регулирање на пазарот од управителите на инфраструктурата и превозниците. Истите се должни двапати годишно најдоцна до 31 март и 30 септември на сметката на Агенцијата да ја платат таксата.

Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2023 година на 07.03.2023 е утврдена на износ од 4.769 илјади денари. Со 30% од утврдениот износ е задолжена ЈП Ж РСМ -Скопје, а со 70%, е задолжена ЖРСМ Транспорт АД-Скопје.

Побарувањата на Агенцијата на 31.12.2023 за годишна такса изнесува 2.072 илјади денари (2022: 4.800 илјади денари).

Спецификацијата на побарувањата за годишна такса се следни:

Побарувања за годишна такса	во илјади денари	
	2023	2022
Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје	2.072	4.800
Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.072</b>	<b>4.800</b>

Доспеаноста на побарувањата со 31.12.2023 е презентирана во табелата подолу:

Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје	до 3 месеци	до 9 месеци	Над 1 година	Вкупно
Решение за такса - 2023	403	1.669	-	2.072
<b>Вкупно</b>	<b>403</b>	<b>1.669</b>	<b>-</b>	<b>2.072</b>

## 12 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И АВР

Опис	во илјади денари	
	2023	2022
Побарувања од државата за повеќе платени даноци и придонеси	21	21
<b>Вкупно</b>	<b>21</b>	<b>21</b>



### 13 ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА

во илјади денари

Опис	Деловен фонд и ревалоризациона резерва	Резервен фонд	Вкупно
<b>Состојба 01.01.2023</b>	<b>872</b>	<b>370</b>	<b>1.241</b>
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(434)	(185)	(618)
Набавка на основни средства	-	-	-
Ревалоризација на материјални и нематеријални средства	-	-	-
<b>Состојба со 31.12.2023</b>	<b>438</b>	<b>185</b>	<b>623</b>
<b>Состојба со 01.01.2022</b>	<b>943</b>	<b>307</b>	<b>1.249</b>
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(375)	(92)	(467)
Набавка на основни средства	304	-	304
Ревалоризација на материјални и нематеријални средства	-	155	155
<b>Состојба со 31.12.2022</b>	<b>872</b>	<b>370</b>	<b>1.241</b>

### 14 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари

Опис	2023	2022
Добавувачи	93	354
Надоместоци на членови УО	72	-
<b>Вкупно</b>	<b>165</b>	<b>354</b>

### 15 ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА

во илјади денари

Опис	2023	2022
Обврски за данок на добивка	65	66
<b>Вкупно</b>	<b>65</b>	<b>66</b>

### 16 ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари

Опис	2023	2022
Обврски за плати	218	252
<b>Вкупно</b>	<b>218</b>	<b>252</b>

Обврските за плата се однесуваат на платата за декември 2023. Истите се исплатени во рамките на законскиот рок, на 03.01.2024 година.



## 17 ПАСИВНИ ВРЕМЕСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Пасивните временски разграничувања во износ од 1.572 илјади денари (2022: 4.300 илјади денари) претставуваат одложени приходи поради побарувањата кон Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје кои се настанати, но ненаплатени до 31.01.2024 година за годишна такса за користење на железничката инфраструктура.

### Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје

во илјади денари

Решение за такса - 2021  
Решение за такса - 2022  
Решение за такса - 2023

2023	2022
-	566
-	3.734
1.572	-
<b>1.572</b>	<b>4.300</b>

**Вкупно**

### Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје

во илјади денари

Решение за такса - 2023

2023	2022
-	-
-	-
<b>1.572</b>	<b>4.300</b>

**Вкупно**

**Севкупно**

## 18 ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

На 31.12.2023 година основа за пресметување на данокот е вкупниот годишен приход од стопанската дејност намален за 1.000.000 денари по стапка од 1%.

	2023	2022
Вкупни приходи од стопанска дејност	7.497	7.639
Намалување на приходот согласно чл.4а од Законот	(1.000)	(1.000)
Даночна основа	6.497	6.639
<b>Годишен данок на вкупен приход 1%</b>	<b>65</b>	<b>66</b>

## 19 НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Агенцијата смета дека не постојат потенцијални обврски во смисла на судски спорови каде истото е тужено од страна на други субјекти, ниту пак има дадено гаранции за други друштва.

## 20 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.